

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Број 6

ЈУНИ

2019 година

---



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Илинден  
Арх.бр.08-1146/6  
05.06.2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Илинден"н. Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година**

Се објавува Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Илинден"н.Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година бр.07-1061/4 од 29.05.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 22(дваесет и втора) редовна седница одржана на ден 29.05.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1146/1  
Од 05.06.2019 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија“ број 05/02) и член 11, став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/ 06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,61/15, 39/16 и 64/18), Советот на општина Илинден на седница, одржана на 29.05.2019 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден”н.  
Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден”н Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Илинден”.

**Архивски број:07-1061/4  
Датум на донесување:29.05.2019г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Илинден"н. Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година**

Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Илинден"н. Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година бр.07-1061/5 од 29.05.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 22 (дваесет и втора) редовна седница одржана на ден 29.05.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1146/2  
Од 05.06.2019 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( “ Службен весник на Република Македонија“ број 05/02) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,61/15, 39/16 и 64/18), Советот на општина Илинден на седница, одржана на 29.05.2019 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП “Илинден”н. Илинден за период од 01.01. - 31.03.2019 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работата на ЈКП “Илинден” н.Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Илинден”.

**Архивски број:07-1061/5  
Датум на донесување:29.05.2019г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Водовод"н. Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година**

Се објавува Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Водовод"н. Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година бр.07-1061/6 од 29.05.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 22 (дваесет и втора) редовна седница одржана на ден 29.05.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1146/3  
Од 05.06.2019 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија“ број 05/02) и член 11, став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/ 06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,61/15, 39/16 и 64/18), Советот на општина Илинден на седница, одржана на 29.05.2019 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Водовод”н.  
Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Водовод”н Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Илинден”.

**Архивски број:07-1061/6  
Датум на донесување:29.05.2019г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Водовод"н. Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година**

Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Водовод"н. Илинден за период од 01.01.-31.03.2019 година бр.07-1061/7 од 29.05.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 22 (дваесет и втора) редовна седница одржана на ден 29.05.2019 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1146/4  
Од 05.06.2019 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
м-р Жика Стојановски с.р.



Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ број 05/02) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Советот на општина Илинден на седница, одржана на 29.05.2019 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП “Водовод” н. Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работата на ЈКП “Илинден” н.Илинден за период од 01.01.- 31.03.2019 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Илинден”.

**Архивски број:07-1061/7  
Датум на донесување:29.05.2019г.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Александар Георгиевски с.р.**

Согласно член 51 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 38 став 1 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за запирање на објавувањето на Одлуката**  
**арх.бр.07- 1061/8 од 03.06.2019 г**

Се запира објавувањето на Одлуката за дополнување на Одлука за извршување на Буџет на општина Илинден за 2019 година, донесена од советот на општина Илинден во итна постапка на 22-та редовна седница, заверена со арх.бр.07-1061/8 од 03.06.2019 година, поради неусогласеност со Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 29/2018).

Имено, при донесување на горенаведената Одлука постапено е спротивно на Член 23 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, член 27 и чл.29 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Согласно чл.23 од Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа се дефинира содржината на буџетот како и постапката за донесување на буџетот и Одлуката за извршување на Буџетот. Одлуката за извршување на Буџетот е составен дел на Буџетот на Општината и истата се донесува при донесување на Буџетот на Општината на предлог од Градоначалникот.

Врз основа на член 27 од Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа се дефинира буџетскиот процес за подготовка и донесување на буџетот каде се утврдува дека предлогот за донесување на буџет и одлука за извршување на буџет до советот доставува Градоначалникот на Општината.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа се дефинира донесувањето на измената и дополнувањето на буџетот (која постапка важи и за донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот).

Со оглед на сето погоренаведено Одлуката за дополнување на Одлука за извршување на Буџет на општина Илинден за 2019 година (бр.07-2418/4 од 25.12.2018 година) што Советот на Општина Илинден ја донесе на 22-та редовна седница заверена со арх.бр.07-1061/8 од 03.06.2019 година не е во согласност со погоренаведените членови од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа се запира нејзиното објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-1146/5**  
**Од 05.06.2019 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**м-р Жика Стојановски с.р.**

**СОДРЖИНА**

1. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Илинден"н. Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр.08-1146/1 од 05.06.2019 година
2. Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Илинден"н. Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр. 07-1061/4 од 20.05.2019г
3. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Илинден"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр.08-1146/2 од 05.06.2019 година
4. Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Илинден"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр. 07-1061/5 од 20.05.2019г
5. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Водовод"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр.08-1146/3 од 05.06.2019 година
6. Одлука за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП "Водовод"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр. 07-1061/6 од 20.05.2019г
7. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Водовод"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година бр.08-1146/4 од 05.06.2019 година
8. Одлука за давање на согласност на Извештајот за работата и резултати од работењето на ЈКП "Водовод"н.Илинден за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година, бр. 07-1061/7 од 20.05.2019г
9. Решение за запирање на објавување на Одлуката арх.бр.07-1061/8 од 03.06.2019 година бр.08-1146/5 од 05.06.2019 година